

Службен весник

на Република Македонија

Број 113

12 септември 2012, среда

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2888. Закон за изменување и дополнување на Законот за адвокатура.....	2	за обезбедување на техничка поддршка во земјоделството, максималниот износ на помошта, начин за доделување на помошта, субјектите кои имаат право на учество во постапката, како и потребната документација.....	12
2889. Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска управа.....	9	2895. Правилник за изменување на Правилникот за минималните услови за квалитет, својства и класирање на житата и оризот.....	17
2890. Одлука за објавување јавен оглас за избор на еден член на Државниот совет за превенција на малолетничко престапништво.....	10	2896. Правилник за дополнување на Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на пилоти на авиони.....	18
2891. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија АД за дистрибуција и снабдување со електрична енергија - Скопје.....	10	2897. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз во Република Македонија на животни, производи, сировини и отпадоци од животинско потекло заради спречување на внесување на трансмисивни спонгиозни енцефалопatii.....	18
2892. Програма за дополнување на Програмата за детални геолошки истражувања за 2012 година.....	10	2898. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	23
2893. Правилник за изменување на Правилникот за пробните тестови и тестови за полагање на теоретскиот дел од возачкиот испит.....	11	Огласен дел	1-104
2894. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските критериуми за доделување помош			

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****2888.**

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА АДВОКАТУРА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за адвокатура,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 септември 2012 година.

Бр. 07-3849/1 Претседател
10 септември 2012 година на Република Македонија,
Скопје **Ѓорге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА АДВОКАТУРА****Член 1**

Во Законот за адвокатура („Службен весник на Република Македонија” број 59/2002, 60/2006, 29/2007, 106/2008 и 135/11), во членот 5 по зборовите: “Именикот на адвокатите” се додаваат зборовите: “Именикот на адвокатските друштва, Именикот на странските адвокати, Именикот на странските адвокатски друштва,”.

Член 2

Во членот 6 ставот (3) се менува и гласи:

“Адвокатите поединци се запишуваат во Именикот на адвокатите, а адвокатските друштва се запишуваат во Именикот на адвокатските друштва, коишто се водат во Адвокатската комора на Република Македонија.”

Член 3

Во членот 12 став (1) алинеја 1 по зборот “Македонија” се додаваат зборовите: “или да е државјанин на држава земја членка на Европската унија”.

Алинејата 3 се менува и гласи:

“- има стекнато универзитетска диплома за дипломиран правник во Република Македонија со завршено четиригодишно високо образование на правни сту-

дии или со стекнати 300 кредити според Европскиот кредит - трансфер систем (ЕКТС) или нострифицирана диплома од правен факултет од странство,”.

Алинејата 4 се брише.

Член 4

Во членот 13 ставови (1), (2), (3), (6) и (20) по зборовите: “Именикот на адвокатите” се додаваат зборовите: “и Именикот на адвокатските друштва”.

Член 5

Во членот 25 ставот (1) се менува и гласи:

“Во Именикот на адвокатските приправници може да се запише државјанин на Република Македонија кој ги исполнува општите услови за засновање работен однос во органите на државната управа и кој има стекнато универзитетска диплома за дипломиран правник во Република Македонија со завршено четиригодишно високо образование на правни студии или со стекнати 300 кредити според Европскиот кредит - трансфер систем (ЕКТС) или нострифицирана диплома од правен факултет од странство.”

Член 6

Во членот 26 ставот (2) се менува и гласи:

“Адвокатскиот приправник стекнува право да полага правосуден испит согласно со Законот за правосудниот испит.”

Член 7

Во членот 34 став (2) точка 1 по зборот „адвокатите” се додаваат зборовите: “Именикот на странските адвокати; Именикот на странските адвокатски друштва”.

По точката 9 се додава нова точка 10, која гласи:

“10) изготвува листа на дежурни адвокати согласно со Законот за кривичната постапка.”

Член 8

Членот 37 се менува и гласи:

“Со Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија се уредуваат, особено: делокругот, организацијата и работата на органите на Комората; начинот и постапката за упис во Именикот на адвокатите; Именикот на адвокатските друштва; Именикот на странските адвокати; Именикот на странските адвокатски друштва; Именикот на адвокатските стручни соработници и Именикот на адвокатските приправници; органите што ја водат дисциплинската постапка и нивната надлежност и постапката за изрекување дисциплински мерки; актите и постапката за нивно донесување; водење на Именикот на адвокатите; Именикот на адвокатските друштва, Именикот на странските адвокати, Именикот на странските адвокатски друштва; Именикот на странските адвокатски друштва; Именикот на адвокатските стручни соработници и Именикот на адвокатските приправници и правата и должностите

на адвокатите, адвокатските стручни соработници и адвокатските приправници, како и одредбите за осигурување на адвокатите од одговорност за штета.“

Член 9

Во членот 37-а по ставот (1) се додаваат три нови ставови (2), (3) и (4), кои гласат:

“(2) Најнискиот износ на осигурување за кој адвокатот што е запишан во Именикот на адвокатите е должен да склучи договор за осигурување, изнесува 10.000 евра во денарска противвредност.

(3) Адвокатите, основачи на адвокатско друштво, подлежат на поединечно осигурување од одговорност за штета во износ утврден во ставот (2) на овој член, а најнискиот износ на осигурување на кој адвокатското друштво е должно да склучи договор за осигурување од одговорност за штета изнесува 50.000 евра во денарска противвредност.

(4) Адвокатите пред започнување со вршењето на адвокатската дејност што ќе се запишат во Именикот на адвокатите се должни да достават доказ за осигурување од одговорност за штета, согласно со ставот (1) на овој член.“

Ставовите (2), (3), (4), (5), (6), (7) и (8) стануваат ставови (5), (6), (7), (8), (9), (10) и (11).

Во ставот (9) кој станува став (12) бројот „(8)“ се заменува со бројот „(11)“.

Ставот (10) станува став (13).

Член 10

Во Главата II-а член 37-б пред зборот "Обезбедувањето" се додава бројот "(1)".

Во ставот (1) по зборовите: "Европската унија" се додаваат зборовите: "кои според прописите на матичната држава земја членка на Европската унија го стекнале правото за вршење на адвокатска дејност“.

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Под матична држава, во смисла на овој закон, се подразбира државата земја членка на Европската унија во која странскиот адвокат или странското адвокатско друштво го стекнале правото да вршат адвокатска дејност како професија.“

Член 11

Во членот 37-в став (1) по зборовите: "Именикот на странски адвокати и" се додаваат зборовите: "Именикот на странските".

Во ставот (2) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: "со назначување на професионалната организација која им дала дозвола за вршење на адвокатска дејност во матичната држава и надлежниот орган во кој се запишани во својата матична држава."

По ставот (2) се додаваат 16 нови става (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) и (18), кои гласат:

“(3) Странските адвокати кои се запишани во Именикот на странските адвокати, можат адвокатската дејност да ја вршат како адвокатско друштво под називот на занимањето во својата матична држава, а можат да го користат и називот на адвокатското друштво во кое се членови во својата матична држава или во некоја друга држава земја членка на Европската унија.

(4) Странскиот адвокат кон барањето за упис во Именикот на странските адвокати мора да приложи потврда за државјанство на земјата членка на Европската унија, доказ за осигурување од професионална одговорност за штета, доказ од соодветен орган или професионална организација дека стекнал право да врши адвокатска дејност во својата матична држава, како и доказ за членство во адвокатско здружение во матичната или во некоја друга држава земја членка на Европската унија.

(5) Странскиот адвокат кој е запишан во Именикот на странските адвокати се ослободува во целост или делумно од осигурување за одговорност за штета од членот 37-а од овој закон, ако поднесе доказ дека во матичната држава во целост или делумно е осигуран во иста вредност од одговорност за штета, односно доколку такво осигурување е еднакво според условите и степенот на покривање.

(6) Исполнетоста на условите од ставот (4) на овој член се докажува со потврда издадена според прописите на матичната држава на странскиот адвокат во заверен превод на македонски јазик, која не смее да биде постара од три месеци.

(7) За уписот во имениците од ставот (1) на овој член Адвокатската комора на Република Македонија ја известува професионалната организација во матичната држава на странскиот адвокат и странското адвокатско друштво која им дала дозвола за вршење на адвокатска дејност во матичната држава и надлежниот орган во кој се запишани во својата матична држава.

(8) Странскиот адвокат или странското адвокатско друштво кој е запишан во имениците од ставот (1) на овој член, може да врши поединечни работи во рамките на вршење на адвокатската дејност, односно да дава совети за правото на својата матична држава, за правото на Европската унија, за меѓународното право и за правото на Република Македонија.

(9) Странскиот адвокат од ставот (1) на овој член не може да биде избран во органите на Адвокатската комора на Република Македонија, ниту да има адвокатски приправник.

(10) Странскиот адвокат кој е запишан во Именикот на странските адвокати, се претставува пред Адвокатската комора на Република Македонија преку слободно избран адвокат запишан во Именикот на адвокатите, при што има право само да гласа за избор на адвокат во органите на Адвокатската комора на Република Македонија.

(11) При вршење на адвокатска дејност, странскиот адвокат кој е запишан во Именикот на странските адвокати, е должен да ги почитува правилата од Кодексот за професионалната етика на адвокатите, адвокатските стручни соработници и адвокатските приправници на Адвокатската комора на Република Македонија.

(12) Странскиот адвокат кој е запишан во Именикот на странските адвокати може да биде вработен кај адвокат или адвокатско друштво во Република Македонија.

(13) Странскиот адвокат кој не е запишан во Именикот на странските адвокати може да врши поединечни работи во рамките на вршење на адвокатската дејност, односно да дава совети за правото на својата матична држава, за правото на Европската унија, за меѓународното право и за правото на Република Македонија.

(14) Странскиот адвокат кој има намера да ги врши работите од ставот (13) на овој член, е должен за тоа по писмен пат да ја извести Адвокатската комора на Република Македонија и да ги приложи доказите од ставот (4) на овој член, при што може да биде ослободен во целост или делумно од осигурување од членот 37-а од овој закон, ако во матичната држава во целост или делумно е осигуран во иста вредност од одговорност за штета, односно доколку таквото осигурување е еднакво според условите и степенот на покривање.

(15) Во известувањето од ставот (14) на овој член мора да се наведе адресата или да се определи полномошник за примање на писмена во Република Македонија.

(16) Врз основа на известувањето и доказите од ставовите (14) и (15) на овој член, Адвокатската комора на Република Македонија му издава потврда на странскиот адвокат дека може да ги врши работите од ставот (13) на овој член и ја известува професионалната организација во матичната држава на странскиот адвокат која му дала дозвола за вршење на адвокатска дејност во неговата матична држава и надлежниот орган во кој е запишан во својата матична држава.

(17) При вршење на работите од ставот (13) на овој член и членот 37-г од овој закон, странскиот адвокат е должен да ги почитува правилата од Кодексот за професионалната етика на адвокатите, адвокатските стручни соработници и адвокатските приправници на Адвокатската комора на Република Македонија.

(18) При вршење на работите од ставот (13) на овој член странскиот адвокат кој не е запишан во Именикот на странските адвокати, мора да го користи називот од својата матична држава земја членка на Европската унија изразен на службениот јазик или на еден од службените јазици на матичната држава со назначување на професионалната организација која му дала дозвола за вршење на адвокатска дејност во матичната држава и надлежниот орган во кој е запишан во својата матична држава.

Член 12

Во членот 37-г зборовите: „став (1)“ се бришат.

Член 13

Во членот 37-д пред зборовите: "По уписот" се додава бројот "(1)".

Во ставот (1) зборовите: „и адвокатски друштва" се бришат.

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

“(2) Странскиот адвокат кој е запишан во Именикот на адвокатите има право да ја користи релевантната професионална титула на својата земја изразена на службениот јазик или на еден од службените јазици на неговата земја членка, заедно со називот адвокат.”

Член 14

Во членот 37-ѓ став (1) зборовите: “и адвокатски друштва” се бришат.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

“(3) Во решението на Комисијата за упис и бришење на адвокати и адвокатски друштва на Адвокатската комора на Република Македонија со кое се одбива упис или се одлучува за бришење од Именикот од ставот (1) на овој член, во согласност со овој закон, Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија и Кодексот на професионалната етика на адвокатите, адвокатските стручни соработници и адвокатските приправници на Адвокатската комора на Република Македонија, мора да се наведат причините за неговото донесување.”

Ставот (3) станува став (4).

Во ставот (4) кој станува став (5) бројот „(3)“ се заменува со бројот „(4)“.

Во ставот (5) кој станува став (6) бројот „(4)“ се заменува со бројот „(5)“.

Ставот (6) станува став (7).

Во ставот (7) кој станува став (8) бројот „(4)“ се заменува со бројот „(5)“.

Во ставот (8) кој станува став (9) бројот „(7)“ се заменува со бројот „(8)“.

Во ставот (9) кој станува став (10) бројот „(8)“ се заменува со бројот „(9)“.

Ставот (10) станува став (11).

Во ставот (11) кој станува став (12) бројот „(10)“ се заменува со бројот „(11)“.

Во ставот (12) кој станува став (13) бројот „(11)“ се заменува со бројот „(12)“.

Во ставот (13) кој станува став (14) бројот „(10)“ се заменува со бројот „(11)“.

Во ставот (14) кој станува став (15) бројот „(13)“ се заменува со бројот „(14)“, бројот „(9)“ се заменува со бројот „(10)“, бројот „(10)“ се заменува со бројот „(11)“, бројот „(11)“ се заменува со бројот „(12)“ и бројот „(12)“ се заменува со бројот „(13)“.

Во ставот (15) кој станува став (16) бројот „(14)“ се заменува со бројот „(15)“.

Во ставот (16) кој станува став (17) бројот „(15)“ се заменува со бројот „(16)“.

Во ставот (17) кој станува став (18) бројот „(16)“ се заменува со бројот „(17)“.

Во ставот (18) кој станува став (19) бројот „(14)“ се заменува со бројот „(15)“.

Во ставот (19) кој станува став (20) бројот „(12)“ се заменува со бројот „(13)“.

Ставот (20) станува став (21).

Член 15

Во членот 37-е пред зборот "Привременото" се додава бројот "(1)".

По ставот (1) се додаваат седум нови става (2), (3), (4), (5), (6), (7) и (8), кои гласат:

“(2) За барање да се покрене дисциплинска постапка против странски адвокат, кој е запишан во Именикот на странските адвокати, Дисциплинскиот обвинител на Адвокатската комора на Република Македонија ја известува професионалната организација во матичната држава на странскиот адвокат која му дала дозвола за вршење на адвокатска дејност во неговата матична држава и надлежниот орган во кој е запишан во својата матична држава.

(3) Дисциплинскиот суд на Адвокатската комора на Република Македонија е должен на надлежниот орган во матичната држава на странскиот адвокат да му овозможи да учествува во постапката со правна помош на адвокатот.

(4) Дисциплинската мерка привремено престанување на правото на вршење адвокатска дејност во траење до една година изречена на странскиот адвокат, се применува само во Република Македонија.

(5) Странскиот адвокат, кој е запишан во Именикот на странските адвокати, дисциплински е одговорен и му се изрекуваат дисциплински мерки согласно со овој закон.

(6) Во решението на Дисциплинскиот суд при Адвокатската комора на Република Македонија за изрекување на дисциплинска мерка, мора да се наведат причините за неговото донесување.

(7) Против решението од ставот (6) на овој член во рок од осум дена од денот на приемот на решението може да се изјави жалба до надлежниот орган на Адвокатската комора на Република Македонија.

(8) Против конечното решение за изрекување на дисциплински мерки може да се поведе управен спор пред надлежен суд определен со закон.“

Член 16

Во членот 39 став (3) по зборовите: „Одредбите од“ се додаваат зборовите: „членот 12 став (1) алинеја 1 од овој закон во делот кој се однесува на државјаните на држава земја членка на Европската унија, членовите

34 став (2) точка 1 и 37 од овој закон во делот кој се однесува на Именикот на странските адвокати и Именикот на странските адвокатски друштва“.

Член 17

Адвокатската комора на Република Македонија ќе изготви листа на дежурни адвокати од членот 34 став (2) точка 10 од овој закон до денот на започнувањето на примената на Законот за кривичната постапка („Службен весник на Република Македонија” број 150/10).

Во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, адвокатите и адвокатските друштва што се запишани во Именикот на адвокатите и во Именикот на адвокатските друштва кои се водат во Адвокатската комора на Република Македонија, се должни да достават до Адвокатската комора на Република Македонија полиса за осигурување од одговорност за штета.

Член 18

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR AVOKATI

Neni 1

Në Ligjin për avokati (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise” numer 59/2002, 60/2006, 29/2007, 106/2008 dhe 135/11), në nenin 5 pas fjaleve “Lista e avokateve” shtohen fjalet “Lista e shoqatave të avokateve, Lista e avokateve të huaj, Lista e shoqerive të avokateve të huaj”.

Neni 2

Në nenin 6 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
"Avokatet indvidue regjistruhen në Listen e avokateve, ndersa shoqerite e avokateve regjistruhen në Listen e shoqerive të avokateve, që mbahen në Dhomen e Avokateve të Republikës së Maqedonise”.

Neni 3

Në nenin 12 paragrafi (1) në alinene 1 pas fjalet “Maqedonise” shtohen fjalet “ose të jete shtetas i shtetit vendanetar i Bashkimit Evropian”.

Alineja 3 ndryshohet si vijon:

“- ka marre diplome universitare për jurist të diplomuar në Republikën e Maqedonise me arsim të kryer të larte katevterjekar të studimeve juridike ose me 300 kredi të marra sipas Sistemit evropian të transferit të kredive (SETK) ose diplome të nostrifikuar nga fakulteti juridik i huaj”;

Alineja 4 shlyhet.

Neni 4

Në nenin 13 në paragrafet (1), (2), (3), (6) dhe (20) pas fjalëve "Listen e avokateve" shtohen fjalet: "dhe Listen e shoqerive të avokateve".

Neni 5

Në nenin 25 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Në Listen e avokateve praktikante mund të regjistrohet shtetasi i Republikës së Maqedonise që i ploteson kushtet e përgjithshme për themelimin e marrëdhënies së punës në organet e administratës shtetërore dhe që ka marrë diplome universitare për jurist të diplomuar në Republikën e Maqedonise me arsim të kryer të lartë katërvjeçar në studimet juridike ose me 300 kredi të sipas Sistemit evropian të transferit të kredive (SETK) ose diplome të nostrifikuara nga fakulteti juridik i huaj."

Neni 6

Në nenin 26 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Avokati praktikant e merr të drejtën për dhenien e provimit të jurisprudencës në pajtim me Ligjin për provimin e jurisprudencës."

Neni 7

"Në nenin 34 paragrafi (2) pika 1 pas fjalës "avokateve", shtohen fjalet "Listen e avokateve të huaj; Listen e shoqerive të avokateve të huaj;"

Pas pikes 9 shtohet pike e re 10, si vijon:

"10) perpilon liste të avokateve kujdestare në pajtim me Ligjin për procedure penale."

Neni 8

Neni 37 ndryshohet si vijon:

"Me Statutin e Dhomes së Avokateve të Republikës së Maqedonise rregullohen, vecanerisht: fusheveprimi, organizimi dhe puna e organeve të Dhomes; menyra dhe procedurat për regjistrim në Listen e avokateve; Listen e shoqerive të avokateve, Listen e avokateve të huaj; Listen e shoqerive të avokateve të huaj; Listen e bashkepunetoreve të avokateve të huaj dhe Listen e avokateve praktikante; organet që e udhëheqin procedurën disiplinore dhe kompetenca e tyre dhe procedura për shqiptimin e masave disiplinore, aktet dhe procedura për miratimin tyre; mbajtja e Listes së avokateve, Listes e shoqerive të avokateve, Listes së avokateve të huaj, Listes së shoqerive të avokateve të huaj, Listes së bashkepunetoreve profesionale të avokateve dhe Listes së avokateve praktikante dhe të drejtat dhe detyrat e avokateve, bashkepunetoreve profesionale të avokateve dhe avokateve praktikante, si dhe dispozitat për sigurimin e avokateve nga përgjegjësia nga demi."

Neni 9

Në nenin 37-a pas paragrafit (1) shtohen tre paragrafe të rinj (2), (3) dhe (4) si vijojnë:

"(2) Shuma më e ulët e sigurimit për të cilin avokati që është i regjistruar në Listen e avokateve është i obliguar që të lidhe marrëveshje për sigurim, është 10 000 euro në kundërvlerë me denare.

(3) Avokatet, themelues të shoqerisë së avokateve i nënshtrohen sigurimit individual nga përgjegjësia për demin në shumë të përcaktuara në paragrafin (2) të këtij neni, ndërsa shumën më e ulët e sigurimit për të cilën shoqëria e avokateve është e obliguar të lidhe marrëveshje për sigurim nga përgjegjësia për demin është 50 000 euro në kundërvlerë me denare.

(4) Avokatet para fillimit të kryerjes së veprimtarisë së avokatit, që do të regjistrohen në Listen e avokateve janë të obliguar të dorëzojnë dëshmi për sigurim nga përgjegjësia për demin, në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni."

Paragrafet (2), (3), (4), (5), (6), (7) dhe (8) behen paragrafe (5), (6), (7), (8), (9), (10) dhe (11).

Në paragrafin (9) që behet paragraf (12), numri "(8)" zëvendësohet me numrin "(11)".

Paragrafi (10) behet paragraf (13).

Neni 10

Në "Kapitullin II-a" në nenin 37-b para fjalës "Sigurimi" shtohet numri "(1)".

Në paragrafin (1) pas fjalëve: "Bashkimit Evropian" shtohen fjalet "të cilat sipas rregullave të shtetit amë – anëtar i Bashkimit Evropian e kanë marrë të drejtën për kryerjen e veprimtarisë së avokatit".

Pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

"(2) Si shtet amë në kuptim të këtij ligji nuk kuptohet shteti vend-anëtar i Bashkimit Evropian në të cilin avokati i huaj ose shoqëria e avokateve të huaj e ka marrë të drejtën të kryejnë veprimtari të avokati si profesion."

Neni 11

Në nenin 37-v paragrafi (1) pas fjalëve: "Listen e avokateve të huaj dhe" shtohen fjalet: "Listen e shoqerive të avokateve të huaj".

Në paragrafin (2) pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalet: "me shenimin e organizatës profesionale që u ka dhënë leje për kryerjen e veprimtarisë së avokatisë në shtetin amë dhe organit kompetent në të cilin janë regjistruar në shtetin e tyre amë".

Pas paragrafit (2) shtohen 16 paragrafe të rinj (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) dhe (18), si vijojnë:

"(3) Avokatet e huaj që janë të regjistruar në Listen e avokateve të huaj, mundën veprimtarinë e avokait ta kryejnë si shoqëri e avokateve me titullin e veprimtarisë në shtetin e tyre amë, ndërsa mund ta shfrytëzojnë dhe titullin e shoqërisë së avokateve në të cilin janë anëtare në shtetin e tyre amë ose në ndonjë shtet tjetër vend-anëtar i Bashkimit Evropian.

(4) Avokati i huaj me kerkese për regjistrim në Listen e avokateve të huaj doemos duhet të dorëzojë vertetim për shtetesi të shtetit-anëtar të Bashkimit Evropian, dëshmi për

sigurim nga pergjegjesia profesionale për demin, deshmi nga organi perkates ose organizate profesionale se e ka marre të drejten të kryeje veprimtari të avokatit në shtetin e tij amë, si dhe deshmi për anetaresi në shoqate të avokateve në shtetin amë ose në ndonje shtet tjetër vend – anetar i Bashkimit Evropian.

(5) Avokati i huaj që është i regjistruar në Listen e avokateve të huaj lirohet plotesisht ose pjesërisht nga sigurimi për pergjegjesi për demin nga neni 37-a i ketij ligji, nese dorezon deshmi e parashtuar se në shtetin amë plotesisht ose pjesërisht është i siguruar në vleren e njejtë nga pergjegjesia për demin, perkatesisht nese sigurimi i tille është i njejtë sipas kushteve dhe shkalles së mbuleses.

(6) Plotesimi i kushteve nga paragrafi (4) të ketij neni deshmohe me vertetim të leshtuar sipas rregullave të shtetit amë të avokatit të huaj në perkthim të vertetuar në gjuhen maqedonase, që nuk guxon të jete më i vjeter se tre muaj.

(7) Për regjistrimin në listat nga paragrafi (1) të ketij neni, Dhoma e Avokateve të Republikës së Maqedonise e njofton organizaten profesionale në shtetin amë të avokatit të huaj dhe shoqerine e avokateve të huaj që u ka dhene leje për kryerjen e veprimtarise së avokatit në shtetin amë dhe organin kompetent në të cilin jane regjistruar në shtetin e tyre amë.

(8) Avokati i huaj ose shoqeria e avokateve të huaj që jane të regjistruar në listat nga paragrafi (1) i ketij neni, mund të kryejne pune individuale në kuader të kryerjes së veprimtarise së avokatisë, perkatesisht të japin keshilla për të drejten e shtetit të tyre amë, për të drejten e Bashkimit Evropian për të drejten nderkombetare dhe për të drejten e Republikës së Maqedonise.

(9) Avokati i huaj nga paragrafi (1) i ketij neni, nuk mund të zgjidhet në organet e Dhomes së Avokateve të Republikës së Maqedonise, as të kete avokat praktikant.

(10) Avokati i huaj që është i regjistruar në Listen e avokateve të huaj, paraqitet para Dhomes së Avokateve të Republikës së Maqedonise nepermjet avokati lirisht të zgjedhur në Listen e avokateve, me ç'rast ka të drejte vete të votoje për zgjedhje të avokati në organet e Dhomes së Avokateve të Republikës së Maqedonise.

(11) Gjate kryerjes së veprimtarise së avokatisë, avokati i huaj që është i regjistruar në Listen e avokateve të huaj, është i obliguar që t'i respektoje rregullat e Kodeksit të etikes profesionale të avokateve, bashkepunetoreve profesionale të avokateve dhe avokateve praktikante të Dhomes së Avokateve të Republikës së Maqedonise.

(12) Avokati i huaj që është i regjistruar në Listen e avokateve të huaj, mund të jete i punesuar te avokat ose shoqeria e avokateve në Republikën e Maqedonise.

(13) Avokati i huaj që nuk është i regjistruar në Listen e avokateve të huaj mund të kryej pune të vecanta në kuader të kryerjes së veprimtarise së avokatisë, perkatesisht të jape keshilla për të drejten e shtetit të vet amë, për të drejten e Bashkimit Evropian, për të drejten nderkombetare dhe për të drejten e Republikës së Maqedonise.

(14) Avokati i huaj që ka perqellim t'i kryeje punet nga paragrafi (13) i ketij neni, është i obliguar që për kete me shkrim ta njoftoje Dhomen e Avokateve të Republikës së Maqedonise dhe t'i dorezoje deshmitë nga paragrafi (4) i ketij neni, me ç'rast mund të lirohet plotesisht ose pjesërisht nga sigurimi nga neni 37-a i ketij ligji, nese në shtetin amë plotesisht ose pjesërisht është i siguruar në vleren e njejtë nga pergjegjesia për demin, perkatesisht nese sigurimi i tille është i barabarte sipas kushteve dhe shkalles së mbulimeses.

(15) Në njoftimin nga paragrafi (14) i ketij neni, doemos duhet të theksohet adresa ose të caktohet i autorizuari për pranimin e dokumenteve në Republikën e Maqedonise.

(16) Në baze të njoftimit dhe deshmitë nga paragrafet (14) dhe (15) të ketij neni, Dhoma e Avokateve të Republikës së Maqedonise i leshton vertetim avokatit të huaj se mund t'i kryeje punet nga paragrafi (13) i ketij neni dhe e njofton organizaten profesionale në shtetin amë të avokatit të huaj që i ka dhene leje për kryerjen e veprimtarise së avokatisë në shtetin e tij amë dhe organin kompetent në të cilin është regjistruar në shtetin e tij amë.

(17) Gjate kryerjes së puneve nga paragrafi (13) të ketij neni dhe neni 37-g të ketij ligji, avokati i huaj është i obliguar që t'i respektoje rregullat e Kodeksit për etike profesionale të avokateve, bashkepunetoreve profesionale të avokateve dhe të avokateve praktikante të Dhomes së Avokateve të Republikës së Maqedonise.

(18) Gjate kryerjes së puneve nga paragrafi (13) i ketij neni, avokati i huaj që nuk është i regjistruar në Listen e avokateve të huaj, doemos duhet ta shfrytëzoje titullin nga shteti i tij amë vend – anetar i Bashkimit Evropian të shprehur në gjuhen zyrtare ose në një nga gjuhet zyrtare të shtetit amë me shenimin e organizates profesionale që e ka dhene lejen për kryerjen e veprimtarise së avokatisë në shtetin amë dhe organin kompetent në të cilin është regjistruar në shtetin e tij amë”.

Neni 12

Në nenin 37-g fjalet: “paragrafi (1)” shlyhen.

Neni 13

Në nenin 37-d para fjaleve: “Pas regjistrimit” shtohet numri “(1)”.

Në paragrafin (1) fjalet: “dhe shoqerite e avokateve” shlyhen.

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

“(2) Avokati i huaj që është i regjistruar në Listen e avokateve ka të drejte që ta shfrytëzoje titullin relativ profesional të vendit të tij, të shprehur në gjuhen zyrtare ose në një nga gjuhet zyrtare të vendit të tij anetar, së bashku me titulli avokat”.

Neni 14

Në nenin 37-gj paragrafi (1) pas fjaleve: “dhe shoqrite e avokateve” shlyhen.

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

“(3) Në aktvendimin e Komisionit për regjistrim dhe shlyerje të avokateve dhe shoqerive të avokateve të Dhomes së Avokateve të Republikës së Maqedonise me të cilën refuzohet regjistrimi ose vendoset për shlyerje ga Lista nga paragrafi (1) i këtij neni, në pajtim me kete ligj, Statutin e Dhomes së Avokateve të Republikës së Maqedonise dhe Kodeksin e etikes profesionale të avokateve, bashkepunteve profesionale të avokateve dhe avokateve praktikan-te të Dhomes së Avokateve të Republikës së Maqedonise, doemos duhet të theksohen shkaqet për miratimin tij.”

Paragrafi (3) behet paragraf (4).

Në paragrafin (4), i cili behet paragraf (5), numri “(3)” zevendesohet me numrin “(4)”.

Në paragrafin (5) i cili behet paragraf (6), numri “(4)” zevendesohet me numrin “(5)”.

Paragrafi (6) behet paragraf (7).

Në paragrafin (7) i cili behet paragraf (8), numri “(4)” zevendesohet me numrin “(5)”.

Në paragrafin (8) i cili behet paragraf (9), numri “(7)” zevendesohet me numrin “(8)”.

Në paragrafin (9) i cili behet paragraf (10), numri “(8)” zevendesohet me numrin “(9)”.

Paragrafi (10) behet paragraf (11).

Në paragrafin (11), i cili behet paragraf (12), numri “(10)” zevendesohet me numrin “(11)”.

Në paragrafin (12) i cili behet paragraf (13), numri “(11)” zevendesohet me numrin “(12)”.

Në paragrafin (13) i cili behet paragraf (14), numri “(10)” zevendesohet me numrin “(11)”.

Në paragrafin (14), i cili behet paragraf (15), numri “(13)” zevendesohet me numrin “(14)”, numri “(9)” zevendesohet me numrin “(10)”, numri “(10)” zevendesohet me numrin “(11)”, numrin “(11)” zevendesohet me numrin “(12)” dhe numri “(12)” zevendesohet me numrin “(13)”.

Në paragrafin (15) i cili behet paragraf (16), numri “(14)” zevendesohet me numrin “(15)”.

Në paragrafin (16) i cili behet paragraf (17), numri “(15)” zevendesohet me numrin “(16)”.

Në paragrafin (17) i cili behet paragraf (18), numri “(16)” zevendesohet me numrin “(17)”.

Në paragrafin (18) i cili behet paragraf (19), numri “(14)” zevendesohet me numrin “(15)”.

Në paragrafin (19) i cili behet paragraf (20), numri “(12)” zevendesohet me numrin “(13)”.

Paragrafi (20) behet paragraf (21).

Neni 15

Në nenin 37-e para fjaleve “Heqja perkohesisht” shtohet numri “(1)”.

Pas paragrafit (1) shtohen shtate paragrafe të rinj (2), (3), (4), (5), (6), (7) dhe (8), si vijojne:

“(2) Për kerkesen për ngritje të procedures disiplinore kunder avokatit të huaj që është i regjistruar në Listen e avokateve të huaj, Prokurori disiplinor i Dhomes së Avokateve të Republikës së Maqedonise e njofton organizaten profesionale në shtetin amë të avokatit të huaj që i ka dhe-

ne leje për kryerjen e veprimtarise së avokatise në shtetin e tij amë dhe organin kompetent në të cilën është regjistruar në shtetin e tij amë.

(3) Gjykata disiplinore e Dhomes së Avokateve të Republikës së Maqedonise është e obliguar që organit kompetent në shtetin amë të avokatit të huaj t’i mundesoje të marre pjese në procedure me ndihme juridike të avokatit.

(4) Masa disiplinore nderprerja e perkohshme e të drejtes së kryerjkes së veprimtarise së avokatise në kohezgjatje prej një viti e shqiptuar avokatit të huaj, zbatohet vetem në Republikën e Maqedonise.

(5) Avokatit i huaj, që është i regjistruar në Listen e avokateve të huaj, në menyre disiplinore është pergjegjes dhe i shqiptohet mase disiplinore në pajtim me kete ligj.

(6) Në aktvendimin e Gjykates Disiplinore të Dhomes së Avokateve të Republikës së Maqedonise për shqiptimin e masave disiplinore, doemos duhet të theksohen shkaqet për miratimin e tij.

(7) Kunder aktvendimit nga paragrafi (6) i këtij neni, në afat prej tete ditesh nga pranimi i aktvendimit mund të parashtrahet kerkese te organi kompetent i Dhomes së Avokateve të Republikës së Maqedonise.

(8) Kunder aktvendimit perfundimtar për shqiptimin e masave disiplinore, mund të ngritet kontest administrativ para gjykates kompetente të percaktuar me ligj”.

Neni 16

Në nenin 39 paragrafi (3) pas fjaleve “Dispozitat nga” shtohen fjalet: “neni 12 paragrafi (1) alineja 1 në pjesen që ka të beje me shtetasit e shtetit vend – anetar i Bashkimit Evropian, nenet 34 paragrafi (2) pika 1 dhe 37 të këtij ligji në pjesen që ka të beje me Listen e avokateve të huaj dhe Listen e shoqerive të avokateve të huaj”.

Neni 17

Dhoma e Avokateve të Republikës së Maqedonise do të perpiloje liste të avokateve kujdestare nga neni 34 paragrafi (2) pika 10 të këtij ligji, deri në ditën e fillimit të zbatimit të Ligjit për procedure penale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise” numer 150/10).

Në afat prej gjashte muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, avokatet dhe shoqerite e avokateve që janë të regjistruar në Listen e avokateve dhe në Listen e shoqerive të avokateve që mbahen në Dhomen e Avokateve të Republikës së Maqedonise, janë të obliguar që të dorezojne te Dhoma e Avokateve të Republikës së Maqedonise police për sigurim nga pergjegjesia për demin.

Neni 18

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tete nga dita e botimit në “Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise”.

2890.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, а во врска со членот 144 став 3 алинеја 2 од Законот за малолетничка правда („Службен весник на Република Македонија“ број 87/2007, 103/2008, 161/2008 и 145/10), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 септември 2012 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН ЧЛЕН НА ДРЖАВНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА МАЛОЛЕТНИЧКО ПРЕСТАПНИШТВО**

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на еден член на Државниот совет за превенција на малолетничко престапништво.

2. За член на Државниот совет за превенција на малолетничко престапништво може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови:

- да е државјанин на Република Македонија и
- да е истакнат научен и стручен работник кој работи на заштитата на интересите на малолетниците.

3. Заинтересираните кандидати, пријавите со потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката 2 на оваа одлука, во оригинал или заверена фотокопија на нотар, да ги поднесат до Собранието на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, „Вечер“ и „Лајм“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3837/1
10 септември 2012 година
Скопје

Претседател на
Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2891.

Врз основа на член 15 став 5 и член 71 став 2 од Законот за градежното земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.8.2012 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА АД ЗА ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електростопанство на Македонија АД за дистрибуција и снабдување со

електрична енергија – Скопје, со седиште во Скопје на ул. „11-ти Октомври“ бр.9, на градежното земјиште кое претставува КП бр. 392/3 КО Кисела Вода 1 со површина од 37м² (дел од парцела КП бр.392 КО Кисела Вода 1) евидентирано во Имотен лист бр. 34017.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2690/1
15 август 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

2892.

Врз основа на член 5 став (5) од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 158/2010, 53/2011 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.8.2012 година, донесе

ПРОГРАМА**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА ЗА 2012 ГОДИНА****I**

Во Програмата за детални геолошки истражувања за 2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/12), во делот II, во точката II. МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ по алинејата 3 се додаваат четиринаесет нови алинеи кои гласат:

- „локалитет “Гладница“ - општина Кавадарци за металични минерални сировини;
- локалитет “с. Лакавица“ - општина Штип за металични минерални сировини;
- локалитет “Рударе“ - општина Кратово за металични минерални сировини;
- локалитет “с. Коњско“ - општина Гевгелија за металични минерални сировини;
- локалитет “с. Патишка Река“ - општина Сопиште за металични минерални сировини;
- локалитет “с. Стиник“ - општина Ново Село за металични минерални сировини;
- локалитет “с. Винце“ - општина Куманово за металични минерални сировини;
- локалитет “Каменица“ - општина Македонска Каменица за металични минерални сировини;
- локалитет “Коњска Река“ - општина Гевгелија за металични минерални сировини;
- локалитет “с. Сушица - Ново Село“ - општина Ново Село за металични минерални сировини;
- локалитет “с. Карабичане“ - општина Куманово за металични минерални сировини;
- локалитет “с. Лавци“ - општина Ресен за металични минерални сировини;
- локалитет “с. Нивичино“ - општина Василево за металични минерални сировини и
- локалитет “Саса“ - општина Македонска Каменица за металични минерални сировини;“.

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6399/1
21 август 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

2893.

Врз основа на член 420 алинеја 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр.54/07, 86/08, 98/08, 64/09, 161/09, 36/11 и 51/11), министерот за внатрешни работи во согласност со министерот за образование и наука донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРОБ- НИТЕ ТЕСТОВИ И ТЕСТОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ ОД ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ

Член 1

Во Правилникот за пробните тестови и тестови за полагање на теоретскиот дел од возачкиот испит („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/08), членовите 5 и 6 се менуваат и гласат:

„Член 5

Тестовите за полагање на теоретскиот дел на возачки испит се поделени на: тест за полагање на теоретскиот дел на возачки испит од национални категории „Ф“, „Г“ и „М“, тест за полагање на теоретскиот дел на возачки испит од „А“ категорија и „А1“ поткатегорија, тест за полагање на теоретскиот дел на возачки испит од „Б“ категорија, тест за полагање на теоретскиот дел на возачки испит од „Ц“ категорија и „Ц1“ поткатегорија и тест за полагање на теоретскиот дел на возачки испит од „Д“ категорија и „Д1“ поткатегорија.

Член 6

(1) Тестот за полагање на теоретскиот дел на возачкиот испит, за националните категории, категории и поткатегории од член 5 од овој правилник, е во електронска форма и содржи лични податоци за кандидатот за возач на моторно возило, упатство за решавање на тестот, прашања групирани во четири области кои се вреднуваат со поени во зависност од содржината на прашањето, како и записник за извршеното тестирање.

тронска форма и содржи лични податоци за кандидатот за возач на моторно возило, упатство за решавање на тестот, прашања групирани во четири области кои се вреднуваат со поени во зависност од содржината на прашањето, како и записник за извршеното тестирање.

(2) Прашањата содржани во тестот од став 1 на овој член се групирани во четири области:

- I област на прашања од сообраќајни правила и прописи кои се вреднувани по два и три поени,

- II област на прашања од сообраќајни знаци и сигнализација кои се вреднувани по еден или два поени,

- III област на прашања од хумани односи и етика во сообраќајот кои се вреднувани по два поени и

- IV област на прашања од сообраќајни ситуации, крстосници, кружни крстосници и знаци што ги даваат униформирани полициски службеници при контрола и регулирање на сообраќајот на патиштата кои се вреднувани по четири, пет и шест поени.

(3) Кандидатот се смета дека го положил тестот од ставот 1 на овој член ако збирот на негативни поени не е поголем од: 12 поени за „Б“ категорија, 11 поени за „А“ категорија и „А1“ поткатегорија, 10 поени за национални категории „Ф“, „М“ и „Г“, шест поени за „Д“ категорија и „Д1“ поткатегорија и четири поени за „Ц“ категорија и „Ц1“ поткатегорија.

(4) Одговорите на прашањата во тестот за полагање на теоретскиот дел од возачкиот испит на електронски начин се даваат согласно упатството за решавање на тестот од ставот 1 на овој член.“

Член 2

Членот 7 се брише.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6441/2

27 август 2012 година

Скопје

Министер за образование

и наука,

м-р **Панче Кралев, с.р.**

Бр. 12.1-49218/1

16 август 2012 година

Скопје

Министер

за внатрешни работи,

м-р **Гордана Јанкулоска, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

2894.

Врз основа на член 101 став (3) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ПОМОШ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС НА ПОМОШТА, НАЧИН ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПОМОШТА, СУБЈЕКТИТЕ КОИ ИМААТ ПРАВО НА УЧЕСТВО ВО ПОСТАПКАТА, КАКО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Во Правилникот за поблиските критериуми за доделување помош за обезбедување на техничка поддршка во земјоделството, максималниот износ на помошта, начин за доделување на помошта, субјектите кои имаат право на учество во постапката, како и потребната документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/11, 177/11, 85/12 и 100/12) во член 2 ставот 1 се менува и гласи:

„Поблиските критериуми за доделување помош за обезбедување на техничка поддршка во земјоделството од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година и максималните износи на помошта се определуваат според следните намени:

	Вид на помош	Поблиски критериуми	Максимален износ во денари
1.	Помош за организирање на програми за обука и патни и дневни трошоци на учесниците	- според поднесена програма за обука во 2011 година со активности - претходно искуство во реализација на обуката со значење за целната група на крајни корисници на поддршката - сопствено или учество на други извори на финансирање	за спроведена обука до 200.000,00 денари
2.	Помош за истражување и консултантски услуги за изработка на предлог	- реални и применливи резултати со брзи ефекти насочени кон остварување на дефинираните	за ангажирање на експерти и трошоци за истражување до

	проекти, студии и стратешки документи	стратешки цели за развој на земјоделството - директно и индиректно влијание на поголем број субјекти во областа на земјоделството - одржливост по реализација на поддршката	200.000,00 денари
3.	Помош за инвестициони вложувања кои не се поддржуваат преку мерките за поддршка на земјоделството за реализација на апликативни и базични научно-истражувачки проекти	- реални и применливи резултати со брзи ефекти насочени кон остварување на дефинираните стратешки цели за развој на земјоделството - директно и индиректно влијание на поголем број субјекти во областа на земјоделството - сопствено или учество на други извори на финансирање - одржливост по реализација на поддршката	до 350.000,00 денари по проект
4.	Помош за активности на национални и регионални здруженија на земјоделски производители согласно со годишна програма за работа	- здружување на корисниците на поддршката во национални и регионални здруженија на земјоделски производители - директно и индиректно влијание на поголем број субјекти во областа на земјоделството	до 100.000,00 по здружение
5.	Помош за награди, пропаганден материјал, закуп на простор и промоција за организирање на манифестации и саеми	- реални и применливи резултати со брзи ефекти насочени кон остварување на дефинираните стратешки цели за развој на земјоделството - директно и индиректно влијание на поголем број субјекти во областа на земјоделството - сопствено или учество на	До 300.000,00 денари за: - Денови на тутунот-Прилеп; - Денови на овчарството, Маврово; До 250.000,00 денари за: - Гроздобер Кавадарци

		други извори на финансирање	До 200.000,00 денари за: - Фестивал за органска храна; - Најуспешни земјоделци во Република Македонија; - Ден на празот, Василево; - Преспански јаболкобер, Ресен; - Државен натпревар на трактористите во Република Македонија; До 150.000,00 денари за: - Денови на кочанскиот ориз, Кочани; - Денови на пченицата; - Денови на македонскиот мед, Скопје; - Денови на органско земјоделско производство, Скопје; - Св. Трифун, Неготино; До 60.000,00 денари за помали регионални манифестации
6.	Помош за учество, закуп на простор, патни и трошоци за сместување и трошоци за пропаганден материјал за учество на земјоделски производители на саемски манифестации и саеми како изложувачи	- сопствено или учество на други извори на финансирање - директно и индиректно влијание на поголем број субјекти во областа на земјоделството - здружување на корисниците на	до 150.000,00 ден/изложувач

		поддршката, јавно-приватно партнерство, или други форми на партнерство со поголем број на корисници	
7.	Помош за подготовка и објавување на едукативни, информативни, научни, пропагандни и стручни материјали и публикации	- реални и применливи резултати со брзи ефекти насочени кон остварување на дефинираните стратешки цели за развој на земјоделството - директно и индиректно влијание на поголем број субјекти во областа на земјоделството - сопствено или учество на други извори на финансирање	до 100.000,00 денари за подготовка, дизајн и печатење на публикациите
8.	Помош за подготовка и реализација на национална кампања за промоција на органското земјоделско производство	- директно и индиректно влијание на поголем број субјекти во областа на земјоделството - претходно искуство во реализација на активности од значење за целната група на крајни корисници на поддршката - реални и применливи резултати со брзи ефекти насочени кон остварување на дефинираните стратешки цели за развој на земјоделството	- прифатливи трошоци за одржување на трибини, изработка на рекламен спот, флаери и други материјални трошоци за спроведување на кампањата во максимален износ од 2.000.000,00 денари
9.	Изработка на национални знаци за земјоделските и прехранбени производи кои се заштитени со ознака за потекло, географска ознака и ознака за гарантиран традиционален специјалитет	- директно и индиректно влијание на поголем број субјекти во областа на земјоделството - реални и применливи резултати со брзи ефекти насочени кон остварување на дефинираните стратешки цели за развој на земјоделството	

10.	Помош за маркетинг на земјоделски производи	- помошта е наменета за винарскиот сектор за реализиран извоз во 2012 година на флаширано вино со потекло од Република Македонија	до 20% од вкупната вредност на направени трошоци за маркетинг и амбалажа (стаклена флаша, тапа од плута, ПВЦ капсула, предна и задна етика), но не повеќе од 6 денари по извезена флаша вино.
		- помошта е наменета за преработка на зеленчук извезен во стаклена амбалажа и со потекло од Република Македонија во 2012 година	до 20% од вкупната вредност на направени трошоци за маркетинг и амбалажа (стаклена тегла, капак за тегла, предна и задна етикета), но не повеќе од 2 денари по килограм извезен преработен зеленчук, а за извезените количини во 2012 кои се над извезените количини во споредба со 2011 година помошта изнесува не повеќе од 4 денари по килограм извезен преработен зеленчук со потекло од Република Македонија во 2012 година.
11.	Помош за транспорт на земјоделски производи	- помошта е наменета за винарскиот сектор за транспорт на откупено винско грозје од регистриран откупен пункт до регистриран капацитет за производство на вино	за направени трошоци за транспорт на откупено винско грозје од регистриран откупен пункт до преработувачки капацитет во максимален износ според одалеченост на регистрираниот откупен пункт до регистриран капацитет за производство на вино како следи: - до 0,45 ден/кгр винско грозје за одалеченост до 30 км - до 0,75 ден/кгр винско грозје за одалеченост од 31км до 80км - до 1,25 ден/кгр винско грозје за одалеченост од 81км до 110км - до 1,50 ден/кгр винско грозје за одалеченост над 111км

Во ставот 2 во табелата точката 1 се брише, а точката 2 станува точка 1.

Член 2

Во член 3 став 4 зборовите: „став 2 точка 1“ се заменуваат со зборовите: „став 1 точка 10 и точка 11“.

Во ставот 5 зборовите: „точка 2“ се заменуваат со зборовите: „точка 1“.

Член 3

Во член 5 ставот 2 се менува и гласи:

„Право на учество во постапката од член 3 став 4 на овој правилник за реализација на помошта од член 2 став 1 точка 10 и точка 11 на овој правилник имаат правни лица кои се регистрирани во Регистарот на производители на вино и вршат извоз на вино согласно Законот за вино и правни лица кои се регистрирани во Регистарот на оператори со храна и објектите од неживотинско потекло согласно Законот за безбедност на храна.“

Член 4

Во член 6 ставот 4 се менува и гласи:

„Кон барањето од став 3 на овој член се приложуваат и следните документи:

1. Тековна состојба на подносителот на барањето од Централен регистар на Република Македонија;

2. Решение за упис во Регистарот на производители на вино или Регистарот на оператори со храна и објектите од неживотинско потекло;

3. ВИ -1 образец за извоз на вино во Европска унија и/или уверение за квалитет односно сертификат издадени од Државниот инспекторат за земјоделство доколку поднесува барање за помош за реализиран извоз на флаширано вино со потекло од Република Македонија во 2012 година;

4. Финансиски документ за направени трошоци за амбалажа на флаширано и извезено вино со потекло од Република Македонија или за извезена преработка на зеленчук во стаклена амбалажа со потекло од Република Македонија во 2012 година не постар од 1.1.2012 година (доколку поднесува барање за помош за реализиран извоз на флаширано вино или за извезена преработка на зеленчук со потекло од Република Македонија во 2012 година);

5. Доказ за извезено вино со потекло од Република Македонија (царински документ и извозна фактура) во 2012 година односно царински документ и извозна фактура за реализиран извоз на преработка на зеленчук со потекло од Република Македонија во 2012 година (доколку поднесува барање за помош за реализиран извоз на флаширано вино или за извезена преработка на зеленчук со потекло од Република Македонија во 2012 година);

6. Испратница за транспорт на откупено винско грозје од регистрирано откупно место до регистриран капацитет за производство на вино не постар од 15 ноември 2012 година (доколку поднесува барање за помош за транспорт на откупено винско грозје од регистриран откупен пункт до регистриран капацитет за производство на вино).“

Член 5

Во член 7 ставот 2 се менува и гласи:

„Исплатата на помошта по корисници за намените од член 2 став 1 точка 10 и точка 11 на овој правилник се врши во износ од 100% од одобрената сума, а за намената од член 2 став 2 точка 1 на овој правилник во висина на износот од фактура за трошоци за закуп на простор и трошоци за пропаганден материјал, но не повеќе од максималниот предвиден износ.“

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-7983/2
10 септември 2012 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

2895.

Врз основа на член 7 став (4) од Законот за квалитет на земјоделски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.140/10, 53/11 и 55/12), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МИНИМАЛНИТЕ УСЛОВИ ЗА КВАЛИТЕТ, СВОЈСТВА И КЛАСИРАЊЕ НА ЖИТАТА И ОРИЗОТ

Член 1

Во Правилникот за минималните услови за квалитет, својства и класирање на житата и оризот („Службен весник на Република Македонија“ бр.104/11 и 59/12) во членот 14 зборовите „ќе отпочнат да се применуваат од 1 јули 2012 година“ се заменуваат со зборовите „нема да се применуваат до 1 јули 2013 година“;

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-7650/6
3 септември 2012 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО**2896.**

Врз основа на член 136 ставови (7) и (8), член 138 став (6), член 139 став (2) и член 144 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12 и 80/12), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ, ДОЗВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА НА ПИЛОТИ НА АВИОНИ****Член 1**

Во Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на пилоти на авиони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/08, 39/09 и 54/10)“ во Прилогот 1, во точка JAR FCL 1.001 во потточката JAR-FCL 1 Земја членка на ЈАА, по зборовите “на 11 Септември 1990 година“ се додаваат зборовите “и земја која добила Изјава за затворени забелешки (Statement of findings closure) по помината стандардизациона инспекција на EASA”.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-1256/1
6 септември 2012 година
Скопје

Директор,
д-р Дејан Мојсоски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО**2897.**

Врз основа на член 10 точка 4, а во врска со член 81 став 2 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11 и 136/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ НА ТРАНСМИСИВНИ СПОНГИОФОРМНИ ЕНЦЕФАЛОПАТИИ**

1. Во Решението за забрана на увоз во Република Македонија на животни, производи, сировини и отпадоци од животинско потекло заради спречување на внесување на трансмисивни спонгиоформни енцефалопatii („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/09, 105/09, 150/09, 3/11, 41/11 и 52/12), Прилозите 1, 2 и 3 се заменуваат со нови Прилози 1, 2 и 3 кои се дадени во прилог и се составен дел на ова решение.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3774/1
5 септември 2012 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

Прилог 1

Листа на земји или региони со незначителен БСЕ ризик

Австралија
Австрија
Белгија
Бразил
Аргентина
Данска
Исланд
Индија
Колумбија
Нов Зеланд
Норвешка
Панама
Парагвај
Перу
Сингапур
Уругвај
Финска
Чиле
Шведска

Прилог 2**Листа на земји или региони со контролиран БСЕ ризик**

Бугарија	Никарагва
Обединето Кралство	Полска
Германија	Португалија
Грција	Романија
Естонија	Словенија
Италија	Словачка
Ирска	Соединети Американски Држави
Јапонија	Тајван
Канада	Унгарија
Кипар	Франција
Јужна Кореа	Холандија
Латвија	Хрватска
Литванија	Чешка
Лихтенштајн	Шпанија
Луксембург	Швајцарија
Малта	
Мексико	

Прилог 3

Листа на земји или региони со неопределен БСЕ ризик

Авганистан	Косово
Албанија	Кувајт
Алжир	Киргистан
Андора	Катар
Ангола	Лаос
Азербејџан	Либан
Бахами	Лесото
Бахраин	Либија
Бангладеш	Мадагаскар
Барбадос	Малави
Белорусија	Малезија
Белиз	Малдиви
Бенин	Мали
Бутан	Мавританија
Боливија	Маврициус
Босна и Херцеговина	Микронезија (Федерални Држави)
Боцвана	Молдавија
Брунеи	Монголија
Буркина Фасо	Мароко
Бурунди	Мозамбик
Брегот на Слоновата Коска	Мјанмар
Вануату	Намибија
Венецуела	Непал
Виетнам	Нова Каледонија
Габон	Нигер
Гамбија	Нигерија
Грузија	Обединети Арапски Емирати
Гана	Оман
Гватемала	Пакистан
Гвинеја	Папуа Нова Гвинеја
Гвинеја Бисао	Русија
Гвајана	Руанда
Доминиканска Република	Сан Марино
Ерменија	Сао Томе и Принсипе
Еквадор	Саудиска Арабија
Египет	Сенегал
Ел Салвадор	Србија
Екваторијална Гвинеја	Сејшели
Еритреја	Сиера Леоне
Етиопија	Сомалија
Замбија	Судан

Зимбаве
Индонезија
Иран
Ирак
Израел
Јамајка
Јордан
Јемен
Јужноафриканска Република
Камбоџа
Камерун
Кејп Верде
Кина
Коморо
Конго
Конго (Демократска Република)
Коста Рика
Куба
Казахстан
Кенија
Северна Кореја

Суринам
Свазиленд
Сирија
Таџикистан
Танзанија
Тајланд
Тајпеј (Кинески)
Тимор-Лесте
Того
Тринидад и Тобаго
Тунис
Турција
Туркменистан
Узбекистан
Уганда
Украина
Филипини
Фиџи
Хаити
Хондурас
Црна Гора
Централноафриканска Република
Чад
Џибути
Шри Ланка

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

2898.

Државниот инспекторат за локална самоуправа – Скопје, врз основа на член 23 став 1 од Законот за државниот инспекторат за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“, бр.158/10) на ден 6.9.2012 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Примената на Одлуката за пренесување на правото на сопственост на недвижна ствар од општина Велес на Општина Чашка, бр.07-3938/6 од 12.7.2012 година, а со поднесена исправка од 24.7.2012 година донесена од Советот на Општина Велес, објавена во „Службен гласник на Општина Велес“, бр.09/2012 со наш архивски 17-6/636/1 примен на ден 24.7.2012 година, СЕ ЗАПИРА.

Образложение

Државниот инспекторат за локална самоуправа – Скопје, врз основа на член 23 став 1 од Законот за државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“, бр.158/10) изврши надзор над законитоста на прописите донесени од страна на Советот на општина Велес кој градоначалникот на општина Велес ги достави до Државниот инспекторат за локална самоуправа на ден 24.7.2012 година објавени во Службен гласник на општина Велес бр. 9/2012.

Од страна на советничка група во општина Велес на ден 27.8.2012 година до инспекторатот достави претставка за незаконита одлука донесена од страна на Советот на општина Велес на седница на Советот одржана на ден 11.7.2012 година.

Од страна на Државниот инспекторат за локална самоуправа (во понатамошниот текст: ДИЛС) на ден 5.9.2012 година спроведен е вонреден инспекциски надзор во просториите на општина Велес и за истото е потпишан записник ДИЛС бр.17-1788/1 од 5.9.2012 година. Од страна на претставникот на општина Велес, во текот на состанокот беше доставена следнава документација: Статут на општина Велес („Службен гласник на општина Велес“, бр.12/2006), Деловник за рабо-

та на Советот на општина Велес („Службен гласник на општина Велес“, бр.12/2007), Одлука за пренесување на право на сопственост на недвижна ствар од општина Велес на општина Чашка бр.07-3938/6 од 12.7.2012 година, Решение за свикување на 62-та седница на Советот на општина Велес бр.07-3706/1 од 4.7.2012 година Одлуката, Записник бр.07-4768/2 од 30.8.2012 година од 62-та седница на Советот на општина Велес одржана на 11.7.2012 година кога е донесена споменатата Одлука, и Список за присуство на 62-та седница на Советот на општина Велес. Поради обемноста на документацијата по предметот кој се водеше во управна постапка за докажување на сопственоста на објектот во Г. Врановце, претсавникот од општина Велес беше задолжен комплетната документација со анализа на водената постапка да ја достави до ДИЛС во рок од 5 работни дена од денот на одржување на состанокот за спроведување на вонреден инспекциски надзор.

Од фактите утврдени во постапката на извршениот надзор над законитоста на цитираните прописи на општината, Органот заклучи дека донесената одлука не е во согласност со член 66 став 1 и став 2 од Законот за локална самоуправа, како и со член 61 став 4 од Деловникот за работа на Советот на општина Велес и со тоа не е во согласност со законските прописи.

Имено донесената Одлука бр.07-3938/6 од 12.7.2012 година, а со поднесена исправка од 24.7.2012 година донесена од Советот на Општина Велес, објавена во „Службен гласник на Општина Велес“, бр.09/2012 со наш архивски 17-6/636/1 примен на ден 24.7.2012 година за пренесување на правото на сопственост на недвижна ствар од општина Велес на Општина Чашка е донесена спротивно на член 66 став 1 и став 2 од Законот за локална самоуправа каде изречно е наведено дека општината може да ги продава стварите во сопственост на општината само по пат на јавно надавање??? Во конкретниот случај е недефинирана Одлуката за каков вид на пренос на правото на сопственост на недвижна ствар се работи, дали е со купопродажба, дар, или некаков друг вид на отуѓување на сопственоста. Законот во овој случај за отуѓување на правото на сопственост на општински имот е дециден и предвидува единствено отуѓување по пат на јавно надавање. Постапката е незаконска и од напред изнесеното неможе да произведува правно дејство заради што согласно член 66 став 1 и став 2 од Законот за локална самоуправа постапката се запира.

Согласно член 61 став 4 од Деловникот за работа на Советот на општина Велес, доколку е прифатен предлогот за симнување на некоја точка од предложениот дневен ред, неможе да се бара нејзино повторно внесување во дневниот ред??? Од извршениот увид од страна на овластен инспектор на ДИЛС констатирано е дека оваа точка по предлог на Претседателот на Советот е симната од дневен ред, за потоа претседателот на Советот да предложи по итна постапка поставување на нова точка на дневен ред, односно истата точка која претходно е повлечена од дневниот ред??? Ваквата постапка е спротивна на Деловникот за работа на Советот на општина Велес и тоа оредбите од член 61 став 4, па според тоа и по овој основ донесената Одлука е незаконска и спротивна на закон па неможе да произведе правни дејствија, заради што истата се запира.

Државниот инспекторат за локална самоуправа по извршениот увид над законитоста и прописите на наведената Одлука бр.07-3938/6 од 12.7.2012 година, а со

поднесена исправка од 24.7.2012 година донесена од Советот на Општина Велес, објавена во „Службен гласник на Општина Велес,, бр.9/2012 со наш архивски 17-6/636/1 примен на ден 24.7.2012 година за пренесување на правото на сопственост на недвижна ствар од општина Велес на Општина Чашка е донесена спротивно на член 66 став 1 и став 2 од Законот за локална самоуправа како и член 61 став 4 од Деловникот за работа на Советот на општина Велес.

Од напред наведеното Државниот инспекторат за локална самоуправа донесе одлука како во диспозитивот од ова решение.

Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија,, а ќе се поведе и постапка пред Уставниот суд на Република Македонија за оценување на уставноста и законитоста на донесената одлука.

Бр. 17-2514/1
6 септември 2012 година
Скопје

Директор,
Ванчо Шехтански, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012113